

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2019 ГОДИНА

Министерство за надворешни работи

1. ПРОГРАМИ

- I. ПРОМОЦИЈА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕКОНОМСКИ ИНТЕРЕСИ ВО СТРАНСТВО И ПРИВЛЕКУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗЕМЈАТА;
- II. ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО НАТО;
- III. ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ЕУ;
- IV. ПРОГРАМА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈАТА НА РСМ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА;
 1. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈАТА НА РСМ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА ПРЕКУ РАЗВИВАЊЕ И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА БИЛАТЕРАЛНО НИВО СО ЕВРОПСКИТЕ И ВОНЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ ШТО СЕ ЗАЛАГААТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА, ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО И ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
 2. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОБРОСОСЕДСКИТЕ ОДНОСИ ЗА ПОДОБРА И ПОЕФИКАСНА РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА;
- V. НАТАМОШНИ ЧЕКОРИ ЗА АКТИВНО УЧЕСТВО И ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
- VI. ПОДОБРУВАЊЕ НА КОНЗУЛАРНИТЕ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО;
- VII. ДИПЛОМАТСКА ЕДУКАЦИЈА;
- VIII. ПОДИГАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ГРИЖАТА ЗА ДИЈАСПОРАТА;
- IX. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА И ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА РАБОТАТА СО ЈАВНОСТА;
- X. ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ ЗА ГЕОСТРАТЕШКИ ИСТРАЖУВАЊА И НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА

2. ПЛАН ЗА РАБОТА

А. Програми и потпрограми од стратешкиот план на Министерството за надворешни работи

I ПРОГРАМА: Промоција на македонските економски интереси во странство и привлекување странски инвестиции во земјата							
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните							
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Промоција на македонските економски интереси во странство и привлекување на странски инвестиции во земјата							
Цел на програмата: Зголемување на обемот на странски директни инвестиции и нивата соработка со домашни компании, зголемување на извозот на македонски производи, развој на туризмот во Република Северна Македонија и максимално искористување на бенефициите од членството во мултилатералните економски организации и специјализирани агенции за финансиска и техничка соработка							
Показатели за успешност: Зголемен број странски директни инвестиции и нивна деловна соработка со македонски компании, зголемен обем на извозот и зголемен број на странски туристи како резултат на спроведените активности од оваа програма							
ПОТПРОГРАМА 1: Привлекување странски директни инвестиции и пораст на соработката со домашните компании, поттикнување на извозот и развој на туризмот							
Цел на потпрограмата: Зголемени странски директни инвестиции и пораст на соработката со домашните компании, зголемен извоз и развој на туризмот							
Показател за успешност: Зголемен број промотивни активности и средби со потенцијални инвеститори во земјата на службување, искажан реален интерес и подготвеност за инвестирање, увоз на македонски производи и туристички посети на РСМ				Појдовна основа: Билатералните односи на РСМ со останатите земји		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Реализирани промотивни активности и средби со потенцијални инвеститори во земјата на службување, зголемен извоз на македонски производи и зголемен број туристички посети на РСМ	
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		

	Активно насочување, следење и оценка на активностите на ДКП -та во доменот на економската дипломатија	x	x	x	x	5.814.000,00 за цел потпрограм	Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска
	Промоцијата на економските интереси и приоритети во странство со цел да се претстави Република Северна Македонија како привлечна дестинација за странски инвестиции преку презентација на предностите на правење бизнис, поттикнување на македонскиот извоз, развој на туризмот во Република Северна Македонија, како и зајакнување на позицијата на земјата како доверлив бизнис партнер	x	x	x	x		Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска
	Следење на надворешно –трговската размена во земјите каде што имаме дипломатско присуство, со цел согледување на реални можности за евентуално зголемување на домашниот извоз во насока намалување на трговскиот дефицит со странство	x	x	x	x		Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска
	Иницирање билатерални договори за економска соработка, за поттикнување и заемна заштита на инвестиции, како и одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал	x	x	x	x		Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска
	Повисок степен на координација за заеднички настап при реализација	x	x	x	x		Директорат за економска дипло-

	на економските активности						матија (ДЕД), Хилда Колевска
	Проценка на степенот на економскиот интерес во земјата на службување, предизвикан од големината на земјата, степенот на развој, можноста за странски инвестиции, традиционалните трговски врски со РСМ на земјата на службување	x	x	x	x		Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска
	ИнфоРСМирање на претставниците на странските ДКП-а во РСМ задолжени за економска проблематика во врска со економските потенцијали на нашата држава	x	x	x	x		Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска

ПОТПРОГРАМА 2: Обезбедување веродостојни и актуелни информации за економската ситуација во земјата на присуство, штитење на интересите на македонското стопанство

Цел на потпрограмата: Обезбедување веродостојни и актуелни информации за економската ситуација во земјата на присуство, штитење на интересите на македонското стопанство

Показател за успешност: Зголемен интерес и одлуки за воспоставување контакти со компании од земјата на присуство, спречување одлуки штетни за мак. стопанство

Појдовна основа:
Билатералните односи на РСМ со останатите земји

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Генерирање точни информации за економската ситуација во земјата на присуство и спречување одлуки штетни за мак. стопанство

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Засилено и стручно следење на макроекономските движења во земјата на присуство и штитење на	x	x	x	x		Директорат за економска дипломатија (ДЕД),

	интересите на мак. економија						Хилда Колевска
	Следење на настаните во бизнис – круговите во земјата на присуство	x	x	x	x		Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска
	Контакти со економски експерти и бизнисмени во земјата на присуство, контакти со државни институции надлежни за економската проблематика	x	x	x	x		Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска
	Подобро запознавање на економските и бизнис круговите во РСМ со економската ситуација во земјата на прием	x	x	x	x		Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска

ПОТПРОГРАМА 3: Обезбедување информации за странски и македонски компании заради воспоставување деловни контакти

Цел на потпрограмата: Обезбедување информации за странски и македонски компании заради воспоставување деловни контакти

Показател за успешност: Зголемен број на воспоставени контакти меѓу компании од РСМ и односната земја	Појдовна основа: Билатералните односи на РСМ со останатите земји	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Зголемена трговска размена меѓу компании од РСМ и компаниите во односната земја
--	--	---

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Достава на распишаните меѓународни тендери во земјите каде што РСМ има ДКП –а до сите заинтересирани деловни субјекти во РСМ	x	x	x	x		Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска

Информирање во земјите каде што РСМ има ДКП-а во врска со меѓународно распишаните тендери во нашата држава	x	x	x	x		Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска
Користење на искуствата и контактите на нашите успешни иселеници во странство	x	x	x	x		Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска
Зголемен обем на контакти меѓу стопанственици од РСМ и стопанственици од земјата на приемот	x	x	x	x		Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска

ПОТПРОГРАМА 4: Јакнење на позицијата на Република Северна Македонија во меѓународните економски организации и институции со засилено учество и афирмирање на ставовите и интересите на државата

Цел на потпрограмата: Зајакнување на позициите на Република Северна Македонија и максимално искористување на бенефициите од членството во мултилатералните економски организации и специјализирани агенции за финансиска и техничка соработка, засилено лобирање за избор на претставници од РСМ во работните тела на економските мултилатерални организации (СТО, ИТУ), како и подготовки за Предлог закон за спроведување на развојната соработка

Показател за успешност: Зголемен број активности и учество на Република Северна Македонија во меѓународни економски организации и институции и поголема вклученост на РСМ во проектите на меѓународните економски организации и институции, насочени пред сè кон зголемување на економскиот раст	Појдовна основа: Членство на РСМ во мултилатералните економски организации и ООН	Планиран резултат: Зајакнување на позициите на РСМ и поголема видливост на РСМ на меѓународните економски организации и ООН
---	--	--

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиск и средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Учество во економските тела за време на ГС на ООН - покривање на економските комитети од страна на	x	x	x	x	3.978.000,00 за цел потпрограм	МНР-Директорат за економска дипломатија/

	претставници на Министерството за надворешни работи и експерти од Република Северна Македонија						Хилда Колевска, Директор/ПД Сања Зографска- Крстеска
	Активности за поголема вклученост на РСМ во проектите на меѓународните економски организации и институции, насочени пред сè кон зголемување на економскиот раст	x	x	x	x		МНР-Директорат за економска дипломатија/ Хилда Колевска, Директор/ПД Сања Зографска- Крстеска
	Редовно учество на главните годишни настани и конференции на економски мултилатерални организации и тоа: 1. Економски социјален совет на ОН (ECOSOC) 2. Организација за економска соработка и развој (OECD) 3. Светска трговска организација (WTO)- Министерска конференција 4. ГС на ОН 5. Светска организација за храната и земјоделието (ФАО) 6. Конференција на ОН за трговија и развој (UNCTAD) 7. Организација за индустриски развој при ОН (UNIDO) 8. Светска организација за индустриска сопственост (WIPO) 9. Светска царинска организација (WCO) 10. Економска комисија за Европа при ОН (UNECE)	x	x	x	x		МНР-Директорат за економска дипломатија/ Хилда Колевска, Директор/ПД Сања Зографска- Крстеска

<p>11. Светска туристичка организација (UNWTO)</p> <p>12. Меѓународна телекомуникациска организација (ITU)</p> <p>13. Светска здравствена организација (WHO)</p> <p>14. Светска програма за храната (WFP)</p> <p>15. Организација на исламската конференција (OIC)</p> <p>16. Кјото Протокол за климатски промени</p> <p>17. Комитет за економија и животна средина</p>						
<p>Активно следење и учество во работата на меѓународни и регионални економски настани</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>		<p>Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска</p>
<p>Подготовка за имплементацијата на Целите за одржлив развој</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>		<p>Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска</p>
<p>Подготовка на Стратегија за давање развојна помош (дефинирање на наши географски и тематски приоритети) и подготовка на методологија за пресметување на доделената развојна помош и воведување механизам за обединување на податоците за доделената развојна помош</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>		<p>Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска</p>

	Активности за прифаќање на ЕУ регулативата (31996R1257) за хуманитарна помош и усогласување со Европскиот консензус за хуманитарна помош (52007DC0317), со кои ќе се дефинираат начините и условите, согласно кои, Република Северна Македонија ќе обезбеди соодветни капацитети за учество во хуманитарната политика на ЕУ	x	x	x	x		Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска
	<p><u>Конкретни чекори:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Учество на Светски економски форум- годишен состанок - Учество на Глобална платформа за редуција на катастрофи (DRR) - Присуство на состанок на договорните страни на Рамковната конвенција за климатски промени - Учество на Виенски економски форум (ноември) - Присуство на еколошко собрание на ОН (UNEA) - Учество на министерска конференција на Светската трговска организација 	x	x	x	x		Директорат за економска дипломатија (ДЕД), Хилда Колевска

II ПРОГРАМА: Интеграција на Република Северна Македонија во НАТО

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Република Северна Македонија – членка на НАТО и Европската унија

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Полноправно членство на Република Северна Македонија во НАТО

Цел на програмата: Членство на Република Северна Македонија во НАТО							
Показатели за успешност: Исполнување на критериумите согласно пристапниот процес за членство на Република Северна Македонија во НАТО до приемот на покана за членство во НАТО							
ПОТПРОГРАМА 1: Спроведување на пристапен процес за членство на Република Северна Македонија во НАТО							
Цел на потпрограмата: Спроведување на целите произлезени од пристапните разговори со НАТО; Потпишување на Протоколот за пристапување на Република Северна Македонија во НАТО; Ратификација на Протоколот за пристапување на Република Северна Македонија во НАТО со конечна цел стекнување на статус на Република Северна Македонија на полноправна членка на НАТО во 2020 година.							
Показател за успешност: Исполнување на обврските од пристапниот процес за членство на Република Северна Македонија во НАТО.				Појдовна основа:		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Спроведени цели произлезени од пристапните разговори на Република Северна Македонија со НАТО.	
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски и облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Реализација на Планот за реформи	x	x	x	x	125.000,00	ДПБС / Директор Велкоски
	Изградба на административна структура на национално ниво, која ќе биде способна да ги носи обврските и привилегиите од идното членство во НАТО	x	x	x	x		ДПБС / Директор Велкоски
	Соодветно кадровско екипирање на ДПБС и Мисијата на РСМ при НАТО	x	x	x	x	1.130.000,00	ДПБС / Директор Велкоски
	Информатичко техничко и безбедносно прилагодување и доопремување на просториите на ДПБС и Мисијата на РСМ при НАТО	x	x	x	x		ДПБС / Директор Велкоски

Учество на редовни министерски состаноци и консултации со релевантните служби на НАТО и на билатерално ниво со НАТО/ЕАПС земји, релевантните служби на НАТО	x	x	x	x	435.000,00	ДПБС / Директор Велкоски
Усогласување со политиките на Алијансата	x	x	x	x		ДПБС / Директор Велкоски
Подготовки за ратификација на инструментот за пристапување на РСМ во НАТО, во Собранието на РСМ и прилагодување на националното законодавство кон правните acquis на НАТО	x			x		ДПБС / Директор Велкоски
Подготовки за потпишување на Протоколот за пристапување и негова ратификација во Парламентите на земјите членки на НАТО	x	x		x	250.000,00	ДПБС / Директор Велкоски
Активности врзани за развивање на односите со јавноста (ПП активности)	x	x	x	x	250.000,00	ДПБС / Директор Велкоски

ПОТПРОГРАМА 2: Унапредување на улогата на Република Северна Македонија како значаен регионален актер и промотор на безбедноста, стабилноста и соработката во регионот.

Цел на потпрограмата: Унапредување на улогата на Република Северна Македонија како значаен регионален актер и промотор на безбедноста, стабилноста и соработката во регионот.

Показател за успешност: Унапредување на регионалната соработка на билатерална основа и во рамки на регионалните иницијативи.

Појдовна основа:

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:

- спроведени планови на билатерална соработка со соседите преку политички консултации
- учество на средби и состаноци во регионален

		и мултилатерален формат од областа на евроатланската безбедност и соработка					
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски и облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Политички консултации на ниво на ДСек, Директор, Национални координатори	x	x	x	x	900.000,00	ДПБС / Директор Велкоски
	Учество на средби и состаноци во регионален и мултилатерален формат од областа на евроатланската безбедност и соработка	x	x	x	x	909.000,00	ДПБС / Директор Велкоски
	Учество во активностите на САД-Јадранската повелба	x	x	x	x	250.000,00	ДПБС / Директор Велкоски
	Учество во рамките на други регионални иницијативи од областа на безбедноста и одбраната, меѓу кои РАКВИАК, СЕДМ, СЕЕГРОУП, ... (учество на Министерски и други состаноци, Конференции, семинари, обука и сл.)	x	x	x	x	750.000,00	ДПБС / Директор Велкоски

III ПРОГРАМА: Забрзување на процесот на интеграција на Северна Македонија во ЕУ

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Република Северна Македонија – членка на НАТО и Европската унија

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Започнување и успешно водење на процесот на преговори за пристапување на Република Северна Македонија во ЕУ

Цел на програмата: Успешно заокружување на процесот на Интеграција на Република Северна Македонија во Европската

унија

Показатели за успешност: Отворање на пристапните преговори / Нивно успешно спроведување

ПОТППРОГРАМА 1: Отпочнување на пристапните преговори; Зајакнување и продлабочување на билатералните односи со ЗЧ на ЕУ во процесот на ЕУ интеграција и пристапните преговори

Цел на потпрограмата: Олеснување на процесот на водење на пристапни преговори, согласно новата воведена методологија за пост-скрининг фазата / т.н. одредници

Показател за успешност: Број на поглавја за кои е успешно спроведена објаснувачката фаза од скрининг-процесот	Појдовна основа: 5	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 32
--	------------------------------	---

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Учество на претставници од МНР во Р.Групи (РГ) за т.н. експланаторна фаза од скрининг процесот ¹ (20 РГ со по 1 претставник+ 8 РГ со по 2 претставници)	x	x	x	x	313.000,00	Директор Б. Јачева
	Учество и раководење со работната група за ЗНБП при скрининг процесот и преговорите за пристапување, учество во подготовки на Преговарачки позиции (4 претставници од ДЕУ, како носител на погл, 31 x 3 сост. годишно)			x	x	1.800.000,00	Директор Б. Јачева ПД Г.Атанасова-Ѓоревска
	Континуирано доекипирање и јакнење на капацитетите во	x	x	x	x	629.000,00	Директор

¹ Започнување со состаноци со претставници на ЕК за претставување на правото на ЕУ и согледување на степенот на усогласеност на нашето законодавство со она на ЕУ. Процесот на скрининг во просек трае од 12 до 15 месеци.

	Пост. Мисија при ЕУ во Брисел						Б. Јачева
	Подготвување и учество на состаноците во рамки на редовниот политички дијалог со ЕУ ²	x	x	x	x	1.800.000,00	Директор Б. Јачева МНР, ДСЕК, ДОР
	Учество на претставници од ДЕУ во експертски консултации со претставници од институциите на ЕУ, од земји-членки на ЕУ и од земјите – кандидати за членство во ЕУ ³ .	x	x	x	x	934.000,00	Директор Б. Јачева ПД Ф.Серафимова- Душков
	Јакнење на дипломатското присуство во земјите-претседавачи со ЕУ ⁴	x		x		4.614.000,00	Директор Б. Јачева ПД Г.Атанасова- Ѓоревска

² Учество на двајца претставници на ДЕУ (1 дводневно патување).

³ Продолжување на воспоставената пракса на одржување редовни годишни или полугодишни експертски консултации со претставници на институциите на ЕУ, земјите – членки и кандидати, наизменично во Скопје и странство. Експертските консултации се во функција на презентирање на постигнувањата на РСМ и подготовка за преговарачкиот процес, како и користење на искуствата на земјите – кандидати од пристапувањето и преговарачкиот процес. Во 2019г. се предвидуваат 7 експертски консултации со земји – членки на ЕУ и земји – кандидати и 5 со институциите на ЕУ – Брисел (9 дводневни патувања за 2 лица), како и 2 експертски консултации во Скопје (одржување службен ручек или вечера).

⁴ Испраќањето дипломат/офицер за врска за време на шестмесечното претседателство во ДКП на РСМ во земјата претседавач е во функција на подобро претставување на интересите на РСМ и поактивна и поквалитетна комуникација со Претседателството, во период кога ќе се одвиваат подготовките за почеток на пристапните преговори РСМ-ЕУ (Месечни трошоци за упатување офицер за врска = ~7000 долари).

	Посети на Министерот за надворешни работи во институциите на ЕУ (Брисел) и на земјите- претседавачи со ЕУ во 2019г. ⁵	x	x	x	x	4.921.000,00	Директор Б. Јачева
	Учество на претставници на директоратот на конференции и настани од доменот на т.н. Берлински процес			x		304.000,00	Директор Б. Јачева
	Зајакнување на дипломатското присуство во поголемите ЗЧ на ЕУ преку испраќање на дипломат задолжен за теми од ЕУ			x		6.145.000,00	Директор Б. Јачева ПД Г.Атанасова- Ѓоревска
	Одржување на настани од областа на културална дипломатија во актуелната земја-претседавач, во пресрет на и по повод отворање на пристапни преговори со ЕУ ⁶	x	x			1.555.000,00	Директор Б. Јачева МНР, ДСЕК, ДОР

⁵ Посетите се во функција на презентирање на достигнувањата на РСМ и лобирање, подготовка и одвивање на преговарачкиот процес.

⁶ посети на министерско ниво на институциите на ЕУ во Брисел и средби со членови на Европската Комисија, Европскиот Парламент и Советот на ЕУ, како и по една посета на министерско ниво на престолнините на земјите-претседавачи со ЕУ во 2019 година. Делегацијата на Министерот би броела 9 члена (министер, обезбедување, 3 од кабинет, 2 од ДЕУ).

⁶ Промовирање и афиРСМирање на достигнувањата на РСМ како земја пристапничка способна да се носи со обврските кои произлегуваат од членството во ЕУ, со цел зголемена поддршка на јавното мислење во ЕУ за процесот на пристапување на РСМ.

	Редовни контакти со диплом.кор во Скопје/ЕУ ЗЧ ⁷	x	x	x	x	65.000,00	Директор Б. Јачева
	Организирање на Скопската конференција ⁸				x	232.000,00	Директор Б. Јачева ПД Г.Атанасова-Ѓоревска
ПОТПРОГРАМА 2: Ефикасно спроведување на Спогодбата за стабилизација и асоцијација (преод во 2-ра Фаза), особено нејзините одредби кои се однесуваат на политичкиот дијалог, регионалната соработка и ЗНБП							
Цел на потпрограмата: Значително приближување на земјата кон легислативните стандарди на ЕУ / дозакружување на евроинтегративниот процес							
Показател за успешност: Спроведена одлука на Советот за стабилизација и асоцијација Р. Северна Македонија-ЕУ (ССА), за премин во 2-ра фаза на спроведување на ССА				Појдовна основа: /		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 1	
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Подготовка и учество на претставници на ДЕУ на состаноците на Советот за СА, Комитетот за СА и Заедничкиот парламентарен комитет РСМ – ЕУ, во Брисел.	x	x	x	x	529.000,00	Директор Б. Јачева ПД Г.Атанасова-Ѓоревска
	Подготовка и учество на состаноците на другите	x	x	x	x	219.000,00	Директор

⁷ Одржување контакти и консултации за најразлични прашања со странски дипломати преку организирање заеднички настани, работни ручеци и сл.

⁸ Скопската конференција е платфоРСМа за пренесување на искуствата на Полска од пристапните преговори. Се одржува два пати годишно, наизменично во РСМ и во Полска. Учествуваат експерти од повеќе министерства, вклучително и од МНР.

	работни тела согласно ССА (поткомитети итн.) ⁹						Б. Јачева ПД Г.Атанасова-Ѓоревска
	Зајакнување на дипломатската комуникација, експертските консултации и соработка со институциите на ЕУ (ЕК, Совет на ЕУ и ЕП) ¹⁰	x	x	x	x	439.000,00	Директор Б. Јачева
	Подготовка и учество на состаноците на Политичкиот форум ЕУ-ПСА и ЗБ-6 на ниво на МНР ¹¹		x		x	1.690.000,00	Директор Б. Јачева
	Учество на Министерот за надворешни работи на неформалните состаноци на министрите за надворешни работи на ЕУ, земјите-Кандидати и земјите-Членки,		x		x	997.000,00	Директор Б. Јачева ПД Г.Атанасова-Ѓоревска
	Учество на неформалните состаноци на генералните директори за ЕУ во министерствата за надворешни работи на ЕУ и земјите-кандидати, на покана	x				142.000,00	Директор Б. Јачева

⁹ Учеството на овие состаноци е редовна обврска во процесот на евроинтеграција на РСМ. ССА е основната правна рамка за односите, а нејзиното ефикасно спроведување е еден од условите за прием во ЕУ. Во рамките на ССА, функционираат 8 поткомитети, а тие заседаваат еднаш годишно (половина во Брисел, половина во Скопје). Средствата се однесуваат за 4 дводневни патувања за 1 лице.

¹⁰ Посетите се во функција на презентирање на достигнувањата на РСМ во пристапниот процес. Се предлагаат 8 посети на институциите на ЕУ во текот на годината, со цел средби со експерти на ЕК, ЕП и Советот на ЕУ во врска со имплементацијата на ССА и пристапниот процес, како и 4 експертски консултации годишно во Скопје (одржување службен ручек или вечера).

¹¹ Состаноците на Политичкиот форум ЕУ-Зап.Балкан на ниво на министри за надворешни работи, кои се одржуваат во Брисел или во земјата-претседавач.
Образложение: Учеството на овие состаноци кои се одржуваат еднаш до два пати годишно е редовна обврска во рамките на евроинтеграцијата на РСМ. Делегацијата на Министерот би броела 9 члена (министер, обезбедување, Зод кабинет, 2 од ДЕУ). Средствата предвидуваат по 2 дводневни патувања годишно.

	на земјата претседавач со ЕУ ¹²						
	Учество на обуки за спроведувањето на ССА и пристапниот процес. ¹³	x	x			178.000,00	Директор Б. Јачева
ПОТПРОГРАМА 3: Дополнителна и континуирана институционално-правна надградба на капацитетите на Република Северна Македонија за учество во, и исполнување на обврските кои произлегуваат од НБОП							
Цел на потпрограмата: Овозможување полесно преземање и исполнување на обврските кои произлегуваат од НБОП							
Показател за успешност: Процент на усогласеност на Република Северна Македонија со ЗНБП/ЗБОП		Појдовна основа: 88		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 100			
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Имплементација на Националната програма за усвојување на Правото на ЕУ во делот на НБОП.	x	x	x	x	142.000,00	Директор Б. Јачева
	Зголемување на бројот на вработени во Директоратот за ЕУ (одделение за ЗНБП) и Директоратот за мултилатерала (Одд. за контрола на вооружувањето)				x	736.000,00	Директор Б. Јачева, ДСЕК, ДОР
	Координација на	x	x	x	x	97.000,00	Директор

¹² Участието на овие состаноци е редовна обврска во процесот на евроинтеграција на РСМ, која произлегува од кандидатскиот статус. НефоРСМалните состаноци на генералните директори за ЕУ се одржуваат два пати годишно.

¹³ Посетувањето обуки е неопходност за лицата што се активно вклучени во спроведувањето на ССА и пристапниот процес, со цел подобра подготвеност и поголема ефикасност во извршувањето на обврските на Министерството за надворешни работи во пристапниот процес. Се предвидува 2 претставници од ДЕУ да учествуваат на еднеделна обука (5 работни дена) во функција на спроведувањето на ССА и пристапниот процес, во Брисел, Стразбур или во друга ЕУ престолнина.

	подготовките за учество на РСМ во мисии предводени од ЕУ						Б. Јачева
	Координација во спроведување на заедничките позиции на ЕУ	x	x	x	x	97.000,00	Директор Б. Јачева
	Јакнење на дипломатската комуникација и соработка со институциите на ЕУ, ЗЧ на ЕУ и ЗК, за прашања од НБОП	x	x	x	x	437.000,00	Директор Б. Јачева
	Учество во програми за обука на ЕУ и земјите членки во областа на ЗНБП и ЕБОП ¹⁴				x	316.000,00	Директор Б. Јачева
	Учество на Д.СЕК. на состаноци на политички директори од земјите од регионот со ЕЕАС-ОВА СТО ВО СП		x		x	214.000,00	ДСЕК Директор Б. Јачева

IV ПРОГРАМА: Зајакнување на позицијата на РСМ во меѓународната заедница

- Зајакнување на позицијата на РСМ во меѓународната заедница преку развивање и зајакнување на односите на билатерално ниво со европските и воневропските земји што се залагаат за демократија, владеење на правото и подобрување на заштитата на човековите права,

- Унапредување на добрососедските односи за подобра и поефикасна регионална соработка

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Република Северна Македонија – членка на НАТО и Европската унија

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Република Северна Македонија да биде суверен, почитуван и просперитетен меѓународен субјект со иницијативи и конкретни чекори на добро осмислена и реална, државнички и професионално водена надворешна политика што ќе доведе до надминување на предизвиците и

¹⁴ Учеството на курсевите за ЗНБП-ЕБОП на *Европскиот колеџ за безбедност и одбрана*, како и во *Програмата за обука за ЕБОП за Зап.Балкан*, ќе придонесе за поголема ефикасност во извршувањето на обврските на Министерството во пристапниот процес.

заканите по развојот и безбедноста
Цел на програмата: Зајакнување на позицијата на РСМ во меѓународната заедница и натамошен континуиран развој на добрососедските односи и регионалната соработка
Показатели за успешност: Зајакнување на позицијата на РСМ во меѓународната заедница преку развивање и зајакнување на односите на билатерално ниво со земјите од ЈИЕ, европските, евроазиските и воневропските земји

ПОТПРОГРАМА 1: Унапредување на билатералните односи и соработка на РСМ со земјите од ЈИЕ, европските, воневропските и евроазиските земји							
Цел на потпрограмата: Унапредување на билатералните односи и соработка на РСМ со земјите од ЈИЕ, европските, воневропските и евроазиските земји							
Показател за успешност:		Појдовна основа:		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:			
Реализирани посети, консултации и средби; Проширена договорна правна рамка на билатерално ниво; Реализирани билатерални политички консултации со европските и воневропските земји; Потпишани и имплементирани договори		Реализирани посети 46 (ДЈИЕРИ 12+ 3, ДВЕД 4, ДЕД 27) консултации и средби 16 (ДЈИЕРИ 0+1, ДВЕД 4, ДЕД 11) како и потпишани и имплементирани договори во изминатата година 10 (ДЕД 10)		Реализирани возвратни посети ДЈИЕРИ 46, ДВЕД 10 Продолжување на динамиката на средби и редовни консултации ДЈИЕРИ 12, ДВЕД 4 и Проширување на договорната правна рамка			
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Продолжување на предвидените активности	x	x	x	x		Директорати за билатерални

	согласно основните насоки за соработка.						односи со европски (ДБОЕД), воневропски (ДБОВЕД) и соседни (ДЈИЕ) држави/Дир. Г.Цеков Дир. Оливер Крлиу Дир. Г. Стевчевски
	Интензивирање на политичкиот дијалог на билатерално ниво, особено со земјите членки на НАТО и ЕУ со цел реализација на приоритетите за влез на РСМ во НАТО и ЕУ.	x	x	x	x		ДБОЕД - Г. Цеков ДБОВЕД - Оливер Крлиу ДЈИЕ - Горан Стевчевски
	Развој на односите со останатите европски земји, кои не се членки на ЕУ.	x	x	x	x		ДБОЕД - Г. Цеков ДЈИЕ - Горан Стевчевски
	Инструкции до ДКП-ата на РСМ заради континуирано и зајакнато презентирање на ставовите на РСМ и усогласено спроведување на стратегијата.	x	x	x	x		ДСек В. Димовски ДБОЕД - Г. Цеков ДБОВЕД - Оливер Крлиу ДЈИЕ - Горан Стевчевски
	Соработка со странски дипломатски мисии.	x	x	x	x	464.000,00	ДСек В. Димовски ДБОЕД - Г. Цеков

							ДБОВЕД - Оливер Крлиу ДЈИЕ - Горан Стевчевски
	Отворање на нови ДКП-а (Амбасада на Р.М. во Словачка) и Зголемување на бројот на вработените во постоечките ДКП-а.						ДБОЕД - Г. Цеков ДБОВЕД - Оливер Крлиу ДЈИЕ - Горан Стевчевски
	Воспоставување на дипломатски односи со Грузија, ЕРСМенија и Кипар						ДБОВЕД - Оливер Крлиу ДЈИЕ - Горан Стевчевски

ПОТПРОГРАМА 2: Зајакнато македонско влијание во градењето на надворешно политичките ставови на клучните меѓународни фактори

Цел на потпрограмата: Зајакнато македонско влијание во градењето на надворешно политичките ставови на клучните меѓународни фактори

Показател за успешност: Донесени ставови и препораки во полза на РСМ

Појдовна основа:
Донесени ставови и препораки во претходната година.

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
Понатамошно зајакнато влијание во донесување на ставови и препораки во полза на РСМ.

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		

	Подготовка на актуелни информации за надворешната политика на европските земји врз основа на редовниот политички дијалог и континуирано следење на земјите.	x	x	x	x		ДБОЕД - Г. Цеков ДБОВЕД - Оливер Крлиу ДЈИЕ - Горан Стевчевски
	Врз основа на информациите за постојната политичка и економска ситуација во овие земји, дефинирање на политиките за идна соработка во оваа област.	x	x	x	x		ДБОЕД - Г. Цеков ДБОВЕД - Оливер Крлиу ДЈИЕ - Горан Стевчевски
	Подготовка на Информаации за постојната внатрешна политичка ситуација во овие земји за потребите на МНР и другите државни органи во РСМ	x	x	x	x		ДБОЕД - Г. Цеков ДБОВЕД - Оливер Крлиу ДЈИЕ - Горан Стевчевски

ПОТПРОГРАМА 3: Дефинирање на основните насоки на соработка и во таа насока преземање на соодветни активности за унапредување и развој на меѓусебните односи и соработка

Цел на потпрограмата: Дефинирање на основните насоки на соработка и во таа насока преземање на соодветни активности за унапредување и развој на меѓусебните односи и соработка

Показател за успешност: Проширена договорна рамка на билатерално ниво; Посети на Претседателот на РСМ, Премиерот на РСМ и Министерот за надворешни работи на РСМ

Појдовна основа:
Реализирани посети и правна рамка во изминатата година

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
Реализирани возвратни посети и натамошно проширување на правната рамка

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски	Организациски
		Квартал	Квартал	Квартал	Квартал		

		1	2	3	4	средства	облик/лице
	Организација на официјални и работни посети на сите нивоа на државното раководство на РСМ и на соодветните држави.	x	x	x	x	11.612.100,00	ДБОЕД - Г. Цеков ДБОВЕД - Оливер Крлиу ДЈИЕ - Горан Стевчевски
	Политички консултации меѓу соодветните сектори како дел од програмската соработка на МНР со овие земји	x	x	x	x	4.029.800,00	ДБОЕД - Г. Цеков ДБОВЕД - Оливер Крлиу ДЈИЕ - Горан Стевчевски
	Изработка на Извештаи од состаноците и посетите						ДБОЕД - Г. Цеков ДБОВЕД - Оливер Крлиу ДЈИЕ - Горан Стевчевски
	Информација за Владата на РСМ преку подготовка на материјали (платфоРСМа, нацрт оперативни задачи и Информација за Владата на РСМ со нацрт заклучоци) во врска со реализираните состаноци и разговори во однос на поставениот политички курс на Владата на РСМ						ДБОЕД - Г. Цеков ДБОВЕД - Оливер Крлиу ДЈИЕ - Горан Стевчевски

ПОТПРОГРАМА 4: Лобирање и континуирано наметнување на надворешно - политичките приоритети на РСМ во градењето на надворешната политика на земјите од ЈИЕ, европските и воневропските земји на билатерална основа

Цел на потпрограмата: Лобирање и континуирано наметнување на надворешно - политичките приоритети на РСМ во градењето на надворешната политика на земјите од ЈИЕ, европските и воневропските земји на билатерална основа							
Показател за успешност: Земји кои ја признаваат РСМ со Уставното име; Унапредена договорна рамка на билатерално ниво; Официјални/работни посети на ниво ПРСМ, ПВРСМ и Министер за надворешни работи; Реализирани политички консултации со земји од ЈИЕ, европски, воневропски и евроазиски земји;			Појдовна основа: Реализирани посети, консултации и средби, како и потпишани и имплементирани договори во изминатата година		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Реализација на возвратни посети, продолжување на динамиката на средби и редовни консултации и проширување на договорната правна рамка		
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Подготовка на актуелни информации за надворешната политика на овие земји, врз основа на редовниот политички дијалог со земјите од југоисточна Европа, воневропскиот и евро-азискиот регион.	x	x	x	x		Дир. Г. Стевчевски Дир. О. Крлиу ПД М. Поп-Ангелов
	Врз основа на информациите на постојната политичка и економска ситуација во овие земји, дефинирање на политиките за идна соработка.	x	x	x	x		Дир. Г. Стевчевски Дир. О. Крлиу
	Подготовка на Информации за постојната внатрешно-	x	x	x	x		Дир. Г. Стевчевски

	политичка ситуација во овие земји за потребите на МНР и другите државни органи во РСМ.						Дир. О. Крлиу ПД М. Поп-Ангелов
	Зајакнување на политичкиот дијалог и соработка на билатерално ниво со клучните политички фактори од вон-европскиот регион.	x	x	x	x		ДБОВЕД. О. Крлиу
	Обезбедување меѓународна поддршка за позициите на РСМ.	x	x	x	x		Дир. Г. Стевчевски Дир. О. Крлиу Дир. Г. Цеков
	Обезбедување усогласени и координирани активности на органите на РСМ вклучени во меѓународни активности, како и усогласеност во самото МНР	x	x	x	x		Дир. Г. Стевчевски Дир. О. Крлиу ПД М. Поп-Ангелов
ПОТПРОГРАМА 5: Регионална соработка							
Цел на потпрограмата: Јакнење на позициите на Република Северна Македонија во регионалните организации и иницијативи							
Показател за успешност: Учество на Република Северна Македонија во Регионалните иницијативи			Појдовна основа /		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Зајакнато учество на Република Северна Македонија во Регионалните иницијативи		
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		

	<p>Процес за соработка во ЈИЕ (ПСЈИЕ) преку учество во редовните активности, според нивоа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Самит на шефови на држави и влади; - Средби на МНР на земјите учеснички (неформален и формален); - Средби на политички директори; - <u>Средби на претседавачката тројка</u> - <u>Организирање средби на политички директори</u> - <u>Организирање средби на претседавачката тројка</u> - <u>Планирање, организирање и планска реализација на серија тематски конференции и работилници</u> <p><u>Состаноци на РСС во рамки на ПСЈИЕ- учество на состаноците на Бордот на Советот</u></p>	x	x	x	x	9.840.000,00 за сите активности на Подпрограма 5	<p>ДЈИЕ - Горан Стевчевски</p> <p>Национален координатор, Амбасадор Јон Ивановски</p> <p>НО О. Циева</p>
	<p>Регионален совет за соработка (РСС)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>учество на работилници и состаноци на РСС – Стратегијата ЈИЕ 2020</u> - учество на состаноци - учество во поодделни 	x	x	x	x		<p>ДЈИЕ - Горан Стевчевски</p> <p>Национален координатор, Амбасадор Јон Ивановски</p>

	работни тела (вкл. и Работната група за евалуација)						НО О. Циева
	<p>Централно европска иницијатива (ЦЕИ) преку учество во редовните активности, според нивоа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Самит на шефови влади; - Средби на МНР на земјите учеснички; - Комитетот на национални координатори - Состаноци на Бордот на ЦЕИ; и - Состаноци на постојаните и ад хок работни тела 	x	x	x	x		<p>ДЈИЕ - Горан Стевчевски</p> <p>Национален координатор, Амбасадор Јон Ивановски</p> <p>НО О. Циева</p>
	<p>МАРПИ, Регионална иницијатива за миграции, азил и бегалци -</p> <ul style="list-style-type: none"> - учество на Националниот координатор - учество во Управувачкиот комитет - промоција на Центарот на Скопје 	x	x	x	x		<p>ДЈИЕ - Горан Стевчевски</p> <p>Национален координатор, Амбасадор Јон Ивановски</p> <p>НО О. Циева</p>
	<p>СЕЕХН, Здравствена мрежа на ЈИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> - координација, насочување и поддршка - дипломатска промоција на 	x	x	x	x		<p>ДЈИЕ - Горан Стевчевски</p> <p>Национален координатор, Амбасадор Јон</p>

	Центарот на СЕЕХН во Скопје						Ивановски НО О. Циева
	СЕКИ / СЕЛЕК Центарот - координација, насочување и поддршка	x	x	x	x		ДЈИЕ - Горан Стевчевски Национален координатор, Амбасадор Јон Ивановски НО О. Циева
	ДППИ, Иницијатива за подготвеност и превенција од катастрофи - координација, насочување и поддршка	x	x	x	x		ДЈИЕ - Горан Стевчевски Национален координатор, Амбасадор Јон Ивановски НО О. Циева
	Трилатералната соработка преку: - организирање и учество на трилатерални средби меѓу Македонија и соседните земји, на ниво на Шефови на држави/влади и/или министри за надворешни работи на Македонија, Албанија, Бугарија, Грција, Србија, Црна Гора и Косово.	x	x	x	x		ДЈИЕ - Горан Стевчевски Национален координатор, Амбасадор Јон Ивановски НО О. Циева
	Проширување на членството на РСМ во: Организација за Црноморска соработка; Дунавска комисија;	x	x	x	x		ДЈИЕ - Горан Стевчевски Национален

	Сегедински процес.						координатор, Амбасадор Јон Ивановски НО О. Циева
--	--------------------	--	--	--	--	--	---

V ПРОГРАМА: Натamoшни чекори за активно учество и интензивирање на соработката со меѓународните организации
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Република Северна Македонија – членка на НАТО и Европската унија
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Понатамошни чекори за поактивно учество и подобра соработка со меѓународните организации
Цел на програмата: Зголемено учество на РСМ во активностите на меѓународните организации и јасно демонстриран капацитет за придонесување на агендата на меѓународните организации
Показатели за успешност: Зголемена соработка на РСМ со меѓународните организации и профилираност како одговорен член во меѓународните организации

ПОТПРОГРАМА 1: Поактивно учество и подобра соработка со меѓународните организации							
Цел на потпрограмата: Зголемено учество на РСМ во активностите на меѓународните организации и јасно демонстриран капацитет за придонесување на агендата на меѓународните организации							
Показател за успешност: Зголемен број на претставници од РСМ и број на учества во работата на меѓународните организации, зголемен број на реализирани проекти со меѓународните организации			Појдовна основа:		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:		
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Понатамошно засилување на активностите и подобрување на	x	x	x	x	1.000.000,00	-Дир. Игор Џундев

	<p>соработката со ОН, ОБСЕ, СЕ и други МО, соработката со нивните претставништва во РСМ, како и на учеството и застапеноста на РСМ во разни нивни тела:</p> <p>-Зајакнување на учеството во првиот дел од ГС на ОН</p> <p>- Покривање на одредени комитети од страна на експерти од РСМ</p> <p>- Редовно учество на главните годишни настани и конференции на сите меѓународни организации, како и во работата на експертските тела</p>						<p>-ПД Светлана Гелева -ПД Душко Узуновски -НО Кире Делов -НО Игор Поповски -НОЗоран Барбутов</p>
	<p>Редовно учество на консултациите на државите кандидати за прашањата од ООН и човекови права со Европската служба за надворешни работи</p>	x	x	x	x	500.000,00	<p>Дир. Игор Џундев ПДСветлана Гелева</p>
	<p>Спроведување на политичките заложби и меѓународно - правните обврски кои произлегуваат од меѓународните договори вклучувајќи ги и конвенциите за човекови права, како и конвенциите за контрола на оружје. Зајакнување на капацитетите за известување</p>	x	x	x	x	500.000,00	<p>Дир. Игор Џундев ПД Светлана Гелева ПД Душко Узуновски НО Кире Делов НО Игор</p>

	по конвенциите за човекови права и контрола на оружје						Поповски НОЗоран Барбутов
ПОТПРОГРАМА 2: Партиципирање, формулирање и презентирање на ставовите на РСМ во меѓународните организации и следење на работата на нивните тела и органи							
Цел на потпрограмата: Зголемено учество на РСМ во активностите на меѓународните организации и јасно демонстриран капацитет за придонесување на агендата на меѓународните организации							
Показател за успешност: Зголемен број на претставници на РСМ и број на учества во работата на меѓународните организации				Појдовна основа:		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:	
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Сесии на Советот за човекови права, специјализираните агенции на ОН, како и на состаноците на меѓународните организации за контрола на оружје	x	x	x	x		Дир. Игор Џундев ПД Светлана Гелева НО Кире Делов
	Редовно учество на главните годишни настани и конференции на сите меѓународни организации, како и во работата на експертските тела	x	x	x	x	2.186.000,00	Дир. Игор Џундев ПД Светлана Гелева ПД Душко Узуновски НО Кире Делов НО Игор Поповски НО Зоран Барбутов

	Учество на Делегација на РСМ на генералната дебата на ГС на ОН (септември 2019 г.)			x		1.220.000,00	Дир. Игор Џундев ПД Светлана Гелева Други институции
	Редовно учество на првиот дел на заседанијата на ГС на ОН и учество на претставници од МНР на сесиите на комитетите на ОН (74 ГС на ОН)	x	x	x	x	240.000,00	Дир. Игор Џундев ПД Светлана Гелева НО Кире Делов
	Учество на делегација од РСМ на Министерскиот совет на ОБСЕ (редовно се одржува кон крајот на декември 2019год.) и редовно учество на редовните сесии на ОБСЕ	x	x	x	x	547.000,00	Дир. Игор Џундев ПД Душко Узуновски НО Игор Поповски
	Учество на делегација од РСМ на редовната годишна сесија на Комитетот на министри на Совет на Европа		x			316.000,00	Дир. Игор Џундев ПД Душко Узуновски НО Зоран Барбутов
	Учество на полугодишни консултации во Брисел со Европската служба за надворешни работи со земјите кандидати за човековите права и за прашањата во рамките на ОН		x		x	61.500,00	ПД Светлана Гелева

	Состаноци на Меѓународна алијанса за сеќавање на Холокаустот		x		x	511.000,00	Амб. Јован Теговски
	Учество во редовната работа на Постојаниот Совет на Франкофонијата, и учество на Делегација на РСМ на годишната министерска конференција на Франкофонијата.	x	x	x	x	746.000,00	Дир. Игор Џундев ПД Светлана Гелева Национален кореспондент за МОФ

VI ПРОГРАМА: Подобрување на конзуларните услуги на Република Северна Македонија во странство		
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Република Северна Македонија – членка на НАТО и Европската унија		
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Обезбедување на повисок квалитет на конзуларни услуги на македонските државјани во странство		
Цел на програмата: Имплементација на предвидените проекти со цел забрзување на процесите за полноправно членство на Република Северна Македонија во ЕУ како и спроведување на законските одредби за издавање патни исправи на македонските граѓани во странство.		
Показатели за успешност: Комплетна оперативност и надоградба на на Визниот центар; Ефикасен систем за издавање на пасоши во ДКП-та на РСМ; Воведување електронска евиденција во МНР на издадените дипломатски и службени пасоши и визи; Продлабочување на конзуларната соработка со државите во светот од аспект на конзуларно застапување во трети земји		
ПОТПРОГРАМА 1: Набавка и инсталирање на опрема (хардвер и софтвер) за обработка и чување на биометриски податоци (отисоци од прсти) во рамките на Н-ВИС		
Цел на потпрограмата: Натамошно надградување на НВИС и негово поврзување со други информатички системи		
Показател за успешност: Усогласување на Регулативите на ЕУ во постапката за издавање визи	Појдовна основа:	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Повисок степен на визна хармонизација со ЕУ, како и поврзување на

						двата система (МНР и МВР) со цел размена на определени податоци	
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Набавка и инсталирање на опрема (хардвер и софтвер) за обработка и чување на биометриски податоци (отисоци од прсти) во рамките на Н-ВИС				x	10.000.000,00 Доколку бидат обезбедени	Директорат за конзуларни работи, директор Звонимир Поповиќ
	Приклучување на НВИС кон ИБАС				x Доколку ИБАС стане функционален		Директорат за конзуларни работи, директор Звонимир Поповиќ
	Тековно одржување на Н-ВИС	x	x	x	x	1.200.000,00	Директорат за конзуларни работи, директор Звонимир Поповиќ
ПОТПРОГРАМА 2: Набавка, инсталирање и одржување на базни станици за прием на барања и издавање на пасоши во ДКП-та на Северна Македонија во Мелбурн, Њујорк, Чикаго и Торонто							
Цел на потпрограмата: Отпочнување на процес на воведување на тн. “базни станици” во ДКП-та на Северна Македонија за прием на барања и издавање на пасоши							
Показател за успешност: Олесната и забрзана постапка за издавање на пасоши преку ДКП-та на Р. Северна Македонија во прекуокеанските земји		Појдовна основа:		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Воведување на поедноставен и поефикасен начин на поднесување на барања и издавање на пасоши преку наведените ДКП-а			

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Набавка, инсталирање и одржување на базна станица во ДКП-то на РСМ во Мелбурн				х Доколку МВР ја заврши тендерс. постап.	2.500.000,00 Доколку бидат обезбедени	Директорат за конзуларни работи, директор Звонимир Поповиќ

ПОТПРОГРАМА 3: Набавка и инсталирање на софтвер за електронска евиденција на издадените дипломатски и службени пасоши и визи

Цел на потпрограмата: Дополнително обезбедување на електронски податоци сврзани со издадените дипломатски и службени пасоши

Показател за успешност: Воведена електронска евиденција согласно потребите на МНР за издадените дипломатски и службени пасоши и визи

Појдовна основа:

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Подобрени статистики во поглед на издадените дипломатски и службени пасоши

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Набавка и инсталирање на софтвер за електронска евиденција на издадените дипломатски и службени пасоши и визи				х	100.000,00	Директорат за конзуларни работи, директор Звонимир Поповиќ
	Обука на вработените во ДКР за работа со електронската евиденција на издадените дипломатски и службени пасоши и визи				х		Директорат за конзуларни работи, директор Звонимир Поповиќ

ПОТПРОГРАМА 4: Интензивирање и продлабочување на конзуларната соработка со странските држави по пат на одржување

на конзуларни консултации, иницирање на конзуларно застапување во трети земји							
Цел на потпрограмата: Продлабочување на конзуларната соработка							
Показател за успешност: Иницирани билатерални спогодби за конзуларно застапување во трети земји		Појдовна основа: Одржани конз. консултации со неколку држави и разговарано за потпишување на три спогодби за конзуларно застапување во трети земји			Планиран резултат: Продолжување на праксата на одржување на редовни конзуларни консултации, како и усогласување/евентуално потпишување на спогодби за конзуларно застапување во трети земи		
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиск и средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Конзуларни консултации со Косово, Турција, Србија, Црна Гора, Албанија, Белорусија и Украина		x	x	x	400.000,00	Директорат за конзуларни работи, директор Звонимир Поповиќ
	Иницирање на потпишување на билатерални договори за конзуларно застапување во трети земји со Србија, Хрватска, Црна Гора, Украина		x	x	x		Директорат за конзуларни работи, директор Звонимир Поповиќ

VII ПРОГРАМА: Дипломатска едукација
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Реформи во образованието и инвестирање во иновации и информатичка технологија
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Натомшно развивање на воспоставениот систем на дипломатска едукација на сегашните и на идните дипломатски кадри, со цел нивна континуирана

обука за ефикасно одговарање на професионалните предизвици поставени пред нив							
Цел на програмата: Развивање и усовршување на сопствен систем на едукација во МНР за организирање и спроведување на дипломатски испит со цел создавање на обучен дипломатски кадар во МНР на РСМ							
Показатели за успешност: Стручен и квалификуван млад дипломатски, како и конзуларно-административен кадар, едукативно надградување на искусните дипломатски кадри, подготовки пред упатување на дипломатите во странство, соработка и размена на искуства со дипломатски аакдемии и институти во светот, вклучување на дипломатска едукација при Министерството во мрежата на дипломатски академии и институти во светот							
ПОТПРОГРАМА 1: Организирање и спроведување дипломатски испит и советнички испит, како и обуки за стручно усовршување и оспособување							
Цел на потпрограмата: Стручно усовршување и оспособување на вработените во МНР со соодветни дипломатски знаења и вештини							
Показател за успешност: Стручен и квалификуван млад дипломатски кадар и едукативно надградување на дипломатски кадри				Појдовна основа:		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:	
				10		15	
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	1.Организирање предавања согласно Правилниците за начинот на спроведување на дипломатски/советнички испит ¹⁵ и согласно Правилникот за стручно оспособување и унапредување 2. Утврдување на листа на предавачи за дипломатски/советнички испит за 2019 година и потпишување договори со експерти и професори	x	x	x	x	300.000,00	ДДА
		x					

¹⁵ Во зависност од потребите за организирање предавања за дипломатски/советнички испит.

	3. Утврдување на испитните прашања од страна на предавачите за 2019 година и на потребната литература 4. Спроведување на полагањето (писмен и устен и општ дел) кои се составен дел на дипломатски/советничкиот испит или издавање на потврда за реализирана обука			x		x	
	Организирање работилници и проекти	x	x	x		x	

ПОТПРОГРАМА 2: Продолжување на постојната соработка на полето на дипломатската едукација со реномираните дипломатски академии и институти во светот, воспоставување контакти со нови институции и правно регулирање на соработката

Цел на потпрограмата: Интегрирање на системот на дипломатската едукација при Министерството во светската мрежа на институции кои се бават со оваа проблематика

Показател за успешност: Едуциран и квалитативно надграден дипломатско – конзуларен кадар, согласно програмите на реномираните странски дипломатски академии и институти	Појдовна основа: 30	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 35
--	-----------------------------------	---

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Упатување на кадри од Министерството на дипломатски курсеви и семинари во странство организирани од дипломатски академии и институти во рамките на воспоставената соработка со следните земји:	x	x	x	x	1.794.000,00	ДДА

	Кралството Холандија, Република Австрија,Обединета Арапска Република Египет, Кралство Шпанија, Република Турција, Република Хрватска, Црна Гора, Република Бугарија, Кралството Белгија,Германија, Чешка, Сингапур, Индија, Кина, Јапонија, Казакстан, Грција						
	Членарина за IFDD (International Forum on Diplomatic Training) Потпишување на протоколи односно меморандуми за меѓусебна соработка				x	12.500,00	ДДА

ПОТПРОГРАМА 3: Натамошно развивање на воведениот организиран пристап на подготовки на вработените во Министерството пред нивно упатување на работа во ДКП-та на РСМ во странство

Цел на потпрограмата: Стручно оспособување на вработените во МНР за работа во ДКП

Показател за успешност: Соодветна и стручна подготвеност на македонските дипломатско – конзуларни претставници во странство за нивна работа во ДКП-ата

Појдовна основа:
10

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
15

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Организирање подготовки-средби на упатени кандидати на работа во Дипломатско конзуларни претставништва на РСМ во странство		x		x		ДДА

ПОТПРОГРАМА 4: Организирање курсеви по странски јазици за вработените во МНР

Цел на потпрограмата: Подобрување на јазичните вештини							
Показател за успешност: Унапредување на нивото на познавање на странските јазици				Појдовна основа: бројот на слушатели варира во зависност од интересот бидејќи е на принцип на самофинансирање		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:	
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Организирање на курсеви по странски јазици за вработените во Министерството за надворешни работи	х	х	х	х		ДДА

VIII ПРОГРАМА: Подигање на квалитетот на грижата за дијаспората
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Реформи во образованието и инвестирање во иновации и информатичка технологија
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Зајакнување на комуникацијата и збогатување на содржините на соработката со иселеништвото
<p>Цел на програмата: Унапредување на наставата по македонски јазик за целната група и зголемување на бројот на лицата опфатени со разните модалитети за изучување на македонскиот јазик (курсеви, онлајн настава итн.);</p> <p>- Отворање на културни катчиња во повеќе урбани центри надвор од Република Северна Македонија со значителна концентрација на наша дијаспора;</p> <p>- Редовно организирање и проширување на опфатот со летниот камп “Ја сакам мојата татковина” за децата на училишна возраст од редот на дијаспората;</p>
Показатели за успешност: Финансиска поддршка на најмалку 20 проекти годишно од интерес на дијаспората од Северна

Македонија, согласно Правилникот за доделување на проектни средства за потребите на дијаспората, како и имплементација на проектите “Летен камп”, “Стажирање на студенти од дијаспората во државните институции”							
ПОТПРОГРАМА 1: Финансиски поддржани акции, по принципот на проектно финансирање, како и реализација на проектите од Програмата на Владата на Република Северна Македонија							
Цел на потпрограмата: Финансиски поддржани акции, по принципот на проектно финансирање, како и реализација на проектите од Програмата на Владата Република Северна Македонија							
Показател за успешност:		Појдовна основа:		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:			
<ul style="list-style-type: none"> - Финансирани најмалку 10 проекти годишно на македонски здруженија и асоцијациите во странство; - Финансирани најмалку 10 проекти годишно на здруженијата и асоцијациите на дијаспората во европските земји и прекуокеанските земји; - Континуирано зголемување на бројот на добиени проектни пријави од дијаспората; 		<p>Јавен повик за проектни апликации наменет за правни и физички лица од дијаспората</p>		<p>20 проекти од интерес на дијаспората</p>			
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиск и средства	Организацис ки облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Финансирани најмалку 10 проекти годишно на македонски здруженија и асоцијациите во странство	Јавен повик за проектни апликации, рок до 1 март 2019	Избор на одобрени и поддржани проекти Уплата на прва рата од одобрени средства	Евалуација на извештајот за спроведени проектни активности	Уплата на втора рата од одобрени средства	8.000.000,00	Дир.Стојческ и ПД Апостолова НО Ѓорчев
	Финансирање	Како	Како	Како	Како	8.000.000,00	Дир.Стојческ

најмалку 10 проекти годишно на здруженијата и асоцијациите на дијаспората во европските земји и прекуокеанските земји	горенаведеното	горенаведено то	горенаведеното	горенаведеното	горенаведеното		и ПД Апостолова НО Ѓорчев
---	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	--	------------------------------------

ПОТПРОГРАМА 2: Македонскиот јазик во странство

Цел на потпрограмата: Македонскиот јазик во странство

Показател за успешност: - Финансирани најмалку 10 проекти за изучување на македонскиот јазик преку различни модалитети (курсеви по македонски јазик, онлајн настава, квизови, културни катчиња); - Редовно годишно организирање на летниот камп “Ја сакам мојата татковина”, наменет за деца на училишна возраст од дијаспората.	Појдовна основа: Јавен повик на МНР за проектни апликации Информација за организирање на Летен камп „Ја сакам мојата татковина” – 2019, согласно годишната програма на Владата	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 10 проекти за изучување на македонскиот јазик
---	---	--

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиск и средства	Организациск и облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Финансирани најмалку 10 проекти за изучување на	Јавен повик за проектни апликации, рок до 1 март 2019	Избор на одобрени и поддржа	Евалуација на извештајот за спроведени проектни	Уплата на втора рата од одобрени средства	3.000.000,00	Дир.Стојчески ПД Апостолова НО Ѓорчев

	македонскиот јазик преку различни модалитети (курсеви по македонски јазик, онлајн настава, квизови, културни катчиња, квизови)		ни проекти Уплата на прва рата од одобрени средства	активности			
	Организирање на летниот камп “Ја сакам мојата татковина”	Усвојување од Влада на Информацијата за организирање на кампот	15 мај 2019 Обезбедување наставници, 10 јуни 2019	Избор на соодветен хотел до крајот на јули 2018 Набавка на училишен прибор Реализирање во август 2019	Усвојување од Влада на Информацијата за реализирање на кампот	2.000.000,00	Дир.Стојчески ПД Апостолова НО Ѓорчев

ПОТПРОГРАМА 3: Малцинствата, поттикнување на човековите права и зајакнување на врските со матичната држава

Цел на потпрограмата: Отворање на културни катчиња во повеќе урбани центри надвор од Р. Северна Македонија со значителна концентрација на дијаспората

Показател за успешност:

- Отворени културни катчиња во повеќе урбани центри надвор од Република Северна Македонија со значителна концентрација на дијаспора, чија цел е промоција на националната култура и

Појдовна основа:

Јавен повик на МНР за проектни апликации

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:

Отворање културни катчиња и културна промоција

<p>фолклор, организирање на разни културни настани и манифестации со цел поголема видливост на нивните активности во овие земји.</p> <p>- Контунирана отвореност на Јавниот повик за стажирање во државните институции на Република Северна Македонија за студенти во завршни години од дијаспората.</p>		<p>Јавен оглас за стажирање</p>		<p>Најмалку 10 стажанти на годишно ниво</p>			
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиск и средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Отворање културни катчиња во повеќе урбани центри надвор од Република Северна Македонија со значителна концентрација на дијаспора, чија цел е промоција на националната култура и фолклор, организирање на разни културни настани и	Јавен повик за проектни апликации, рок до 1 март 2019	Избор на одобрени и поддржани проекти Уплата на прва рата од одобрени средства	Евалуација на извештајот за спроведени проектни активности	Уплата на втора рата од одобрени средства	2.000.000,00	Дир.Стојчески ПД Апостолова НО Ѓорчев

	манифестации со цел поголема видливост на нивните активности во овие земји.						
	Контунирана отвореност на Јавниот повик за стажирање во државните институции на Република Северна Македонија за студенти во завршни години од дијаспората.		Јавен повик на МНР, под услов да се обезбедени средства	Стажирање Јули-август		1.000.000,00	Дир.Стојчески ПД Апостолова НО Ѓорчев

IX ПРОГРАМА: Зајакнување на капацитетите на јавна дипломатија и интензивирање на работата со јавноста

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Република Северна Македонија – членка на НАТО и Европската Унија

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Натамошно развивање на воспоставениот систем на дипломатска едукација на сегашните и на идните дипломатски кадри, со цел нивна континуирана обука за ефикасно одговарање на професионалните предизвици поставени пред нив

Цел на програмата: Обезбедување поголема промоција и присутност на Република Северна Македонија не само во институциите на ЕУ туку и во медиумите, академските, научните и културните кругови на членките на ЕУ

Показатели за успешност: Интензивирање на активностите на јавната дипломатија со цел поголема препознатливост на Република Северна Македонија во странство, на нејзините национални вредности, нејзиниот идентитет, јазик, култура,

природни убавини, економски потенцијали, во функција на нејзината европска и евроатланска интеграција

ПОТПРОГРАМА 1: Редовно издавање публикации, врз основа на спроведен јавен тендер и склучување на годишен договор за соработка

Цел на потпрограмата: Промоција и присутност на Република Северна Македонија не само во институциите на ЕУ туку и во медиумите, академските, научните и културните кругови

<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Издадени изданија на Македонски дипломатски билтен - Издадени Crossroads - Издадени изданија на Macedonian business monthly - Дневен пакет вести на англиски јазик 	<p>Појдовна основа:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11 изданија на Македонски дипломатски билтен - Crossroads - 1 - 11 изданија на Macedonian business monthly- - Дневен пакет вести на англиски јазик 	<p>Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 изданија на Македонски дипломатски билтен - Crossroads - 1 - 11 изданија на Macedonian business monthly- - Дневен пакет вести на англиски јазик
---	--	--

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Македонски дипломатски билтен Macedonian Diplomatic Bulletin	x	x	x	x	1.220.000,00	ДАЈД – Сашко Тодоровски
	Crossroads		x			270.000,00	ДАЈД – Сашко Тодоровски
	Macedonian business monthly	x	x	x	x	785.000,00	ДАЈД – Сашко Тодоровски
	Дневен пакет на вести на англиски	x	x	x	x	225.000,00	ДАЈД – Сашко

	јазик						Тодоровски
ПОТПРОГРАМА 2: Издавање на ад хок списанија, брошури, флаери, постери							
Цел на потпрограмата: Промоција и присутност на Република Северна Македонија не само во институциите на ЕУ туку и во медиумите, академските, научните и културните кругови							
Показател за успешност: - Издадено издание од Годишната програма за членство на РСМ во НАТО - Опфатени сите позначајни датуми со ад хок списанија, брошури, флаери и постери		Појдовна основа: 1 издание од Годишната програма за членство на РСМ во НАТО - Опфатени сите позначајни датуми со ад хок списанија, брошури, флаери и постери		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Издадено 1 издание од Годишната програма за членство на РСМ во НАТО - Опфатени сите позначајни датуми со ад хок списанија, брошури, флаери и постери			
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Годишна програма за членство на РСМ во НАТО	x				122.800,00	ДПБС - Дејан Велковски
	Други ад хок списанија кои ги објавува и печати МНР согласно годишен договор за соработка, по спроведена јавна тендерска постапка На пр.: Списанија, брошури, флаери, лифлети, постери и сл	x	x	x	x	420.000,00	ДАЈД - Сашко Тодоровски

X ПРОГРАМА: Програма за активности за геостратешки истражувања и надворешна политика		
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Република Северна Македонија – членка на НАТО и Европската Унија		
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Република Северна Македонија да биде суверен, почитуван и просперитетен меѓународен субјект со иницијативи и конкретни чекори на добро осмислена и реална, државнички и професионално водена надворешна политика што ќе доведе до надминување на предизвиците и заканите по развојот и безбедноста		
Цел на програмата: Развој на истражувачките капацитети за прашања од државен и општ интерес и прашања од интерес на Министерството за надворешни работи; Меѓународна промоција на Република Северна Македонија преку организација на меѓународни конференции, трибини и дебати на различни теми со реномирани учесници од земјата и од странство; Идентификација, истражување и проучување на регионалните и глобалните теми и процеси кои се од стратешко и национално значење, и давање на соодветни препораки за делување		
Показатели за успешност: Генерирање на стратешки насоки од државен интерес и нивно промовирање пред домашната и странската јавност, воспоставување на соработки и реализирани проекти, како и давање на соодветни препораки за делување		
ПОТПРОГРАМА 1: Изготвување на сеопфатни геополитички истражувања, геополитички прегледи и геополитички вести со цел редовно информирање на Кабинетите на ПРСМ, ПВРСМ, СЕП, МНР и други надлежни институции, како и ДКП-ата на РСМ за актуелни и значајни теми -Изготвување на Геополитички истражувања кои опфаќаатпошироки аспекти, случувања, согледувања и анализи на конкретни, актуелни и специфични теми од геополитички карактер (со фокус на нивното влијание врз меѓународната позиција на Република Северна Македонија , заштита на националните интереси, безбедносни прашања и слично); -Изготвување на Геополитички прегледи во вид на пошироки анализи и проценки во однос на значајни геополитички збиднувања од интерес за Република Северна Македонија ; -Изготвување на Геополитички вести во вид на кратки вести фокусирани на актуелни геополитички збиднувања и настани		
Цел на потпрограмата: Квалитетно и навремено информирање на Кабинетите на ПРСМ, ПВРСМ, СЕП, МНР и други надлежни институции, како и ДКП-ата на РСМ за актуелни и значајни теми		
Показател за успешност: Зголемен број на подготвени геополитички прегледи, геополитички вести, геополитички истражувања и изготвување на тековни	Појдовна основа: 40	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:

документи од стратешко значење за Р. Северна Македонија, каде што се третираат актуелни политички, економски, регионални и меѓународни текови и нивното влијание врз РСМ и нејзината надворешна политика.						41	
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Изготвување на сеопфатни геополитички истражувања во вид на пошироки анализи	2	1	2	1	Програма 10 од Буџетот на МНР	МНР
	Изготвување на Геополитички прегледи во вид на пошироки анализи и проценки во однос на значајни геополитички збиднувања од интерес за Република Северна Македонија;	10	10	10	5	Програма 10 од Буџетот на МНР	МНР
ПОТПРОГРАМА 2: Квалитетно и навремено информирање на Кабинетите на ПРСМ, ПВРСМ, СЕП, МНР и други надлежни институции, како и ДКП-ата на РСМ за актуелни и значајни теми со соодветни информации, анализи, студии, проценки, policy papers, position papers.							
Цел на потпрограмата: Изготвување на тековни документи за МНР во вид на информации, анализи, студии, проценки, policy papers, position papers, како и документи во вид на обраќања							
Показател за успешност: Зголемен број на изготвени документи информации, анализи, студии, проценки, policy papers, position papers, преку давање на соодветни препораки за делување		Појдовна основа: 6		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 7			
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Изготвување на тековни документи	1	1	1		Програма 10 од	МНР

	за МНР во вид на информации, анализи, студии, проценки, policy papers, position papers.					Буџетот на МНР	
	Подготвување на документи во вид на обраќања	1	1	1	1	Програма 10 од Буџетот на МНР	МНР

ПОТПРОГРАМА 3: Меѓународна промоција на Република Северна Македонија преку организација на меѓународни конференции, трибини и дебати на различни теми со реномирани учесници од земјата и од странство

- Координација и реализација на проекти за заедничка соработка со други институти, научно-истражувачки центри и think-tank организации;

- Реализација на проекти во соработка со научни соработници, експерти и аналитичари од Република Северна Македонија и странство

Цел на потпрограмата: Продлабочување и интензивирање на севкупната билатералната и регионалната соработка на Република Северна Македонија со земјите од регионот, Европа и пошироко преку заедничко организирање на конференции, тркалезни маси, дебати, трибини

Показател за успешност: Зголемен број на реализирани настани дебати, конференции, предавања и сл. со други национални и меѓународни институти, научно-истражувачки центри, think-tank организации, и нивниот придонес во меѓународна промоција Република Северна Македонија.

Појдовна основа:

8

Планиран резултат (одредница) на годишно

ниво:

9

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Координација и реализација на проекти за заедничка соработка со други институти, научно-истражувачки центри и think-tank организации	1	2	1	1	780.000,00	МНР
	Реализација на проекти во соработка со научни соработници,	1	1	1	1	600.000,00	МНР

	експерти и аналитичари од РСМ и странство						
ПОТПРОГРАМА 4: Меѓународно етаблирање преку воспоставување соработка со други институти и организации во странство							
<ul style="list-style-type: none"> - Потпишување на Меморандуми за соработка - Заедничко реализирање на проекти - Учество на меѓународни конференции и на настани - Размена на кадри во насока на развој на истражувачките капацитети 							
Цел на потпрограмата: Проширување на соработката на Институтот со воспоставување соработка со други сродни Институти и организации во странство							
Показател за успешност: Зголемен број на потпишани Меморандуми, реализирани проекти, учества на конференции и настани и заедничка истражувачка работа и сл.				Појдовна основа: 2		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 3	
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Меѓународно етаблирање на преку воспоставување соработка со Институти и организации во странство	1		1	1	2.250.000,00	МНР
	Потпишување на Меморандуми за соработка					Програма 10 од Буџетот на МНР	МНР
	Заедничко реализирање на проекти					800.000,00	МНР
ПОТПРОГРАМА 5: Соработка со академската заедница во РСМ и други државни институции							
<ul style="list-style-type: none"> - Соработка со Македонската Академија на науките и уметностите - Соработката со високо-образовни институции во РСМ - Соработка со други државни институции 							
Цел на потпрограмата: Соработка со академската заедница во РСМ и други државни институции							

Показател за успешност: Зголемен број на учество на конференции, семинари, учество во проекти и изготвени документи, иницирани соработки/партнерства		Појдовна основа: 8		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 9			
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
	Соработка со академската заедница во РСМ и други државни институции		2			Програма 10 од Буџетот на МНР	МНР
	Соработка со Македонската академија на науките и уметностите	1	2	1	1	Програма 10 од Буџетот на МНР	МНР
	Соработка со високо-образовни институции во РСМ		2			Програма 10 од Буџетот на МНР	МНР
ПОТПРОГРАМА 6: Издавање на публикации и Аудио-визуелна продукција							
<ul style="list-style-type: none"> - Годишен зборник на сите материјали (резултат од работата, дебатите, анализите, истражувањата, обраќањата); - Научна публикација, со текстови од академски тип, со длабински анализи на теми од стратешко значење за Република Северна Македонија ; - Аудио-визуелна продукција 							
Цел на потпрограмата: Развој на истражувачките капацитети за прашања од државен и општ интерес и прашања од интерес на Министерството за надворешни работи							
Показател за успешност: Зголемен број на издадени публикации и Аудио-визуелна продукција и нивна соодветна промоција		Појдовна основа:		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 2			
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		

	Издавање на публикации			1		1.550.000,00	МНР
	Научна публикација, со текстови од академски тип, со длабински анализи на теми од стратешко значење за Република Северна Македонија; Аудио-визуелна продукција		1			850.000,00	МНР

Б. Иницијативи на Министерството за надворешни работи утврдени во Годишната програма за работа на Владата

Иницијатива	Временска рамка за подготвување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
	Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
Информација за придонес на Република Северна Македонија во доверителните фондови на НАТО во Авганистан, Украина, Грузија, Ирак, Јордан	x					Дејан Велкоски, директор на Директорат за политичко безбедносна соработка во МНР
Информација за статусот на процесот за пристапување на Република Северна Македонија во НАТО	x					Дејан Велкоски, директор на Директорат за политичко безбедносна соработка во МНР
Платформа за настап на Петнаесеттиот состанок на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Република Северна		x				Бети Јачева, директор на Директорат за

Македонија и Европската унија						ЕУ, МНР
Резултати од Петнаесеттиот состанок на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Република Северна Македонија и Европската унија			x			Бети Јачева, директор на Директорат за ЕУ, МНР
Учеството на Република Северна Македонија во Заедничката надворешна и безбедносна политика	x	x				Бети Јачева, директор на Директорат за ЕУ, МНР
Програма и приоритети на Претседавањето на Романија со Советот на ЕУ, со календар за одржување на неформалните министерски состаноци на Европската Унија	x					Бети Јачева, директор на Директорат за ЕУ, МНР
Програма и приоритети на Претседавањето на Финска со Советот на ЕУ, со календар за одржување на неформалните министерски состаноци на Европската Унија		x				Бети Јачева, директор на Директорат за ЕУ, МНР
Информација за актуелни состојби и поважни политики на Европската Унија во 2018 година	x					Бети Јачева, директор на Директорат за ЕУ, МНР
Информација за подготовките за учество на делегација од Република Северна Македонија на конференцијата на високо ниво за Западен Балкан (Берлински процес) во Полска (Познан), јули 2019г., со предлог-платформа за настап на делегацијата		x				Бети Јачева, директор на Директорат за ЕУ, МНР
Конференција за креирање на институционална култура за родово-		x			Буџет на МНР	Бети Јачева,

сензитивна надворешна политика и родов мејнстриминг во севкупното општествено живеење преку користење на компаративни искуства од западно-европските и нордиските држави						директор на Директорат за ЕУ, МНР
Одржување на годишни летни кампови за помладата генерација Македонци кои живеат надвор од Република Северна Македонија		x			Буџет на МНР	Паскал Стојчески, директор
Отворање на резидентно Дипломатско конзуларно претставништво на Република Северна Македонија во Братислава, Словачка Република		x			Буџет на МНР	Горан Цеков, директор на Директоратот за билатерални односи со европски држави во МНР на Република Северна Македонија
Предлог - платформа за учество на делегацијата на Република Северна Македонија на 74-то редовно заседание на Генералното собрание на Обединетите Нации			x		Буџет на МНР	Игор Цундев, директор за мултилатерални односи
Извештај за работата на Меѓуресорското тело за човекови права за 2018	x					Игор Цундев, директор за мултилатерални односи
Извештај за работата на Националното координативно тело за превенција, намалување на ризиците и заштита од хемиски, биолошки, радијациони и нуклеарни оружја и материјали во 2018 година, како и за имплементацијата на Националниот акционен		x				Игор Цундев, директор за мултилатерални односи

план за спроведување на Резолуцијата 1540 на Советот на безбедност на ОН						
Предлог стратегија за надворешна политика		x				Виктор Димовски, Државен секретар
Состанок на Заедничката меѓувладина комисија согласно Член 12 од Договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Република Бугарија (ноември 2019)				x	Буџет на МНР	Горан Стевчевски, директор на Директоратот за билатерални односи со ЈЕ и РИ
Спроведување на процесот на сукцесија на поранешната СФРЈ – Анекс Б	x	x	x	x	Буџет на МНР	Борчо Дамјанов, директор на Директорат за организациони работи
Продажба на објекти во сопственост на Република Северна Македонија, добиени од Сукцесија на СФРЈ	x	x	x	x	Буџет на МНР	Борчо Дамјанов, директор на Директорат за организациони работи
Купување на објекти на дипломатско конзуларни претставништва	x	x	x	x	Буџет на МНР и од продажба на имоти стекнати од сукцесија на СФРЈ	Борчо Дамјанов, директор на Директорат за организациони работи

Градба на објекти за дипломатско конзуларни претставништва на РСМ	x	x	x	x	Буџет на МНР и од продажба на имоти стекнати од сукцесија на СФРЈ	Борчо Дамјанов, директор на Директорат за организациони работи
Предлог на Закон за надворешни работи во функција на унапредување на работењето на Министерството за надворешни работи		x				Борчо Дамјанов, директор за организациони работи
Конференција во РСМ за почесните конзули на РСМ во странство		x			Буџет на МНР	Хилда Колевска, директор за економска дипломатија
Подготовка на нов концепт за економска промоција во странство, во соработка со кабинетот на ЗПВРСМ Анѓушев и АСИПИ	x					Хилда Колевска, директор за економска дипломатија
Нова рамка за развојна соработка на ОН со Северна Македонија за периодот 2021-2025 (што претставува петгодишна програма за поддршка на развојот на РСМ од системот на ОН)		x				Сања Зографска-Крстеска, помош. директор за мултилатерални економски односи
Уредба за определување на држави чии државјани мора да поседуваат виза кога ја преминуваат границата на Република Северна Македонија и на оние држави чии државјани се изземени од таа обврска (Визен режим на Република Северна Македонија). -Листа на држави од чиишто државјани се бара		x				Звонимир Поповиќ, директор на Директоратот за конзуларни работи

<p>да поседуваат аеродромска транзитна виза кога поминуваат меѓународна транзитна зона на аеродромите во Република Северна Македонија (Виза А).</p> <p>-Одлука за укинување на визите за краткорочен престој на странец кој поседува дозвола за привремен престој во земја членка на Европската Унија или потписничка на Шенгенскиот договор</p>						
Градење на систем на т.н. „виртуелен конзулат“		x				Звонимир Поповиќ, директор на Директоратот за конзуларни работи
Информација за продолжување на Едностраната одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој на државјаните на Азербејџан за периодот 16.03.2019 – 15.03.2020 година	x					Звонимир Поповиќ, директор на Директоратот за конзуларни работи
Информација за продолжување на еднострана одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој на државјаните на Руската Федерација за периодот 16.03.2019 – 15.03.2020 година	x					Звонимир Поповиќ, директор на Директоратот за конзуларни работи
Информација за продолжување на Одлуката за краткорочен престој на државјаните на трети земји носители на британска, канадска или американска виза за периодот 01.01.2020 – 31.12.2020 година				x		Звонимир Поповиќ, директор на Директоратот за конзуларни работи

						работи
--	--	--	--	--	--	--------

В. Мерки и активности кои произлегуваат од работата на Министерството за надворешни работи

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА : Донесување на законска регулатива, планови и програми						
Показател за успешност: Број на донесени законски и подзаконски акти, извештаи, планови и други документи за непречено извршување на работата во надлежност на МНР						
Активност	Временска рамка за извршување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
	Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
1.Годишен план за вработување			x		Буџет на МНР	ДОР/Дир. Б. Дамјанов
2.Правилник за систематизација на работните места во МНР			x		Буџет на МНР	ДОР/Дир. Б. Дамјанов
3.Измена на Правилникот за плати и надоместоци на определени трошоци на вработените во ДКПата на РСМ	x				Буџет на МНР	ДОР/Дир. Б. Дамјанов
4.Нов Правилник за дежурства		x			Буџет на МНР	ДОР/Дир. Б. Дамјанов
5.Измена на Правилник за внатрешен ред		x			Буџет на МНР	ДОР/Дир. Б. Дамјанов
6.Измена на Правилник за Упатување	x				Буџет на МНР	ДОР/Дир. Б. Дамјанов
7.План за јавни набавки	x				Буџет на МНР	ДОР/Дир. Б. Дамјанов
8.Годишен план за ревизија	x				Буџет на МНР	Внатрешна ревизија/Р.Живковска